

КУЌЕН РЕД

НА ООУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ Свети Николе

- Наставата во училиштето се одвива во две смени: првата смена започнува во 7:30 часот, а втората во 13:30;
- Главната врата на училиштето ја користат учениците и таа ќе биде отворена за време на одморите, заклучена за време на часовите;
- За време на часовите не е дозволено непотребно излегување и движење низ ходниците;
- Одговорни за училишниот инвентар се дежурните ученици, одделенските заедници и одделенските и предметните наставници;
- Одговорни за фискултурната сала, соблекувалните и просторот пред салата се дежурните ученици и наставниците по физичко и здравствено образование;
- Пред часот влегувањето и излегувањето од училниците – кабинетите се врши во присуство на наставник;
- Пред училниците да не се седи на подот, тоа дава лоша слика;
- Строго е забрането шкртање по ѕидовите, во било кој дел на училиштето;
- Учениците не смеат да носат мобилни телефони на училиште;
- Во училниците со компјутери се води секојдневна евиденција за примо-предавање на просторијата од една паралелка на друга;
- Учениците треба посебно да обрнат внимание на личната хигиена, изгледот и хигиената во просториите на училиштето, како и училишниот двор;
- Особено, заради опасност од инфекции и заразни болести, да обрнат внимание при употребата на тоалетите и да ги затвораат чешмите по употреба;
- Отпадоците не смее да се фрлаат на друго место освен во корпите за отпадоци;
- Пушењето во просториите на училиштето и дворот најстрого се казнува според Законот за заштита од пушење;
- Никој од субјектите во училиштето несмее да го уништува имотот во училиштето, да внесува лица од надвор без причина и да внесува супстанции (дрога, алкохол, запаливи средства и други предмети) со кои би го загрозил здравјето и безбедноста на учениците и вработените;
- Дежурните наставници редовно го извршуваат дежурството во ходниците, според распоредот даден од стручната служба и директорот;

- За замена на часови, наставникот треба навреме да го извести директорот;
- Секој вработен е должен за своето отсуство да го извести директорот;
- Промена на дневниот распоред на часови поради отсуство на наставник прави стручната служба;
- Родителите ќе се примаат само во одредени термини кај одделенските и предметните наставници, а кај стручната служба според условите и потребите;
- Не е дозволено наставниците да излегуваат од час и да разговараат со родителите;
- Наставниците треба да ги известат учениците за термините за одржување на додатна и дополнителна настава и за слободни ученички активности;
- Вработените, учениците и родителите треба во училиштето да доаѓаат пристојно облечени;
- При влегување во училница дежурните ученици од одделението се должни да пријават евентуални штети направени на претходниот час;
- Пред напуштањето на училницата секој ученик е должен да провери дали го оставил своето место во ред и дали ги понел со себе своите предмети;
- Училиштето не е должно да им ги надоместува на учениците изгубените предмети. За време на одморите и часовите по спорт дежурните ученици се одговорни за личните предмети на учениците;
- Секоја штета предизвикана по нивна вина, должни се да ја надоместат;
- Во случаите кога виновникот и покрај сите преземени мерки не може да се пронајде, штетата ја надоместува паралелката;
- По завршување на последниот час учениците излегуваат од зградата пристојно, без трчање и врева;
- Дежурните ученици од паралелките се должни последни да ја напуштат училницата, да проверат и да пријават евентуално изгубени работи или материјални штети ;
- Сите ученици и вработени се должни да се придржува на куќниот ред во училиштето.